

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 88 Год. LXII

Понеделник, 7 август 2006

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1384. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар....	1	1389. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	2
1385. Решение за основање на Комисија за полагање испит за лектор.....	1	1390. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	2
1386. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	2	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2006 година.....	4
1387. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2006 година.....	4
1388. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2	Огласен дел.....	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1384.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и расплагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Во Одлуката за давање на користење на недвижна ствар бр. 19-2832/18 од 7.06.2006 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/06), во член 1, во ред 4 по бројот „7916“ се додава „и КП бр. 17183 со површина од 249 м², КП бр. 17184/1 со површина од 3261 м², КП бр. 17184/2 со површина од 7132 м² и КП бр. 17184/3 со површина од 4364 м², евидентирани во Поседовен лист бр. 15768; КП бр. 6866 со површина од 174 м², КП бр. 6714/2 со површина од 804 м², КП бр. 6691/1 со површина од 970 м², КП бр. 6691/1 со површина од 2515 м², КП бр. 6691 со површина од 233 м², КП бр. 6694/1 со површина од 1242 м², КП бр. 6714/1 со површина од 540 м², КП бр. 6707 со површина од 3759 м², КП бр. 6708 со површина од 6192 м², КП бр. 6709 со површина од 563 м², КП бр. 6696 со површина од 868 м², КП бр. 6699/2 со површина од 140 м² и КП бр. 6693 со површина од 3751 м², евидентирани во Поседовен лист бр. 7638 и КП бр. 6686 со површина од 926 м², КП бр. 6686/1 со површина од 2457 м², КП бр. 6686/1 со површина од 2740 м², КП бр. 6686/2 со површина од 9417 м², КП бр. 6686/2 со површина од 470 м², КП бр. 6690 со површина од 2641 м², КП бр. 6690 со површина од 1140 м², КП бр. 6691 со површина од 425 м², КП бр. 6694 со површина од 2383 м², КП бр. 6697 со површина од 4252 м², КП бр. 6698 со површина од 11057 м², КП бр. 6700 со површина од 2070 м², КП бр. 6701 со површина од 1869 м², КП бр. 6702 со површина од 2654 м², КП бр. 6703 со површина од 2694 м², КП бр. 6704 со површина од 3770 м²,

КП бр. 6705 со површина од 1257 м², КП бр. 6706 со површина од 1986 м² и КП бр. 6714/1 со површина од 2274 м², евидентирани во Поседовен лист бр. 6281“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3340/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

1385.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00 и 44/02), а во врска со член 10 став 1 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на РМ“ бр. 5/98 и 63/99), министерот за култура донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ЛЕКТОР

Член 1

Министерот за култура, по предлог на Советот за македонски јазик, основа Комисија за полагање испит за лектор (во натамошниот текст: Комисија) составена од претседател и двајца членови, од редот на стручни лица од областа на македонистиката и тоа:

1. Проф. д-р Кирил Конески, член на Советот за македонски јазик, претседател;
2. Проф. д-р Живко Цветковски, Филолошки факултет - Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, член и

3. М-р Снежана Веновска-Антевска, Институт за македонски јазик - Скопје, член.

Член 2

Комисијата се основа за вршење на работи утврдени со Законот за употребата на македонскиот јазик.

Член 3

Претседателот и членовите на Комисијата се именуваат со мандат од четири години.

Член 4

Ова решение влегува во сила на 8.08.2006 година, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 31-4349/1
27 јули 2006 година
Скопје

Министер за култура,
Благој Стефановски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1386.

Врз основа на член 23 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/2002 и 37/2002), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 27.07.2006 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ОТКУП

1. На REPRO ONE LIMITED B.V.I., Road Town, Pasa Estate, Tortola, British Virgin Islands застапуван од лицата Минчо Јорданов и Иван Цветковски од Скопје, се издава дозвола за давање понуда за откуп на обични акции издадени од „Факом“, увоз-извоз АД Скопје. Понудата за откуп ја дава брокерската куќа Инвестброкер АД Скопје, во име и за сметка на REPRO ONE LIMITED B.V.I., Road Town, Pasa Estate, Tortola, British Virgin Islands.

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 2.450 денари за една обична акција.

3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена од денот на првото објавување на извадокот од проспектоот и понудата за откуп во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија и на веб-страницата на Македонска берза АД Скопје.

4. Понудувачот од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за откуп.

5. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1261/13
27 јули 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1387.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Димче Смилевски, роден на ден 13.05.1961 година во Скопје со ЕМБГ 1305961450100.

2. Дозволата за работење на брокер на Димче Смилевски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Димче Смилевски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1071/6
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1388.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Небојша Момчиловик, роден на ден 02.08.1960 година во Тетово со ЕМБГ 0208960450116.

2. Дозволата за работење на брокер на Небојша Момчиловик се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Небојша Момчиловик престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1070/6
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1389.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 13.07.2006 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 3.000 обични акции во вкупен износ на емисијата од 75.000 евра односно 4.587.277 денари по средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето на Одлуката бр. 01/18-1 од 14.06.2006 година за зголемување на основната главнина со издавање на хартии од вредност од втора емисија, по пат на приватна понуда.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, одлуката за нивно издавање бр. 01/18-1 од 14.06.2006 година, по пат на приватна понуда и ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1322/6
13 јули 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1390.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акциите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 7.08.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 33,618
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 33,426
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 33,850
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 32,878
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 32,955
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 19,507
- М-2	до 19,483

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 73,00
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 69,50
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 70,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 57,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 47,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 23,667
- М-2	до 23,639

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96(ПРЕМИУМ)	72,50	72,00	71,50
БМБ-90(БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	69,00	68,50	68,00
БМБ-95(БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	69,50	69,00	68,50
Д - ДИЗЕЛ	57,00	56,50	56,00
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	46,50	46,00	45,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,396
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,692
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,692
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ- 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М- 2	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 08.08.2006 година.

Бр. 02-1119/1
7 август 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2006 година не може да изнесува помалку од утврдена на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.695
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности	7.955
05	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	8.518
10	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	2.837
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и торинум	0
13	Вадење на руди на метал	10.338
14	Вадење на други руди и камен	10.315
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.495
16	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	7.681
17	Производство на текстилни ткаенини	4.627
18	Производство на облека; доработка и боене на крзно	3.401
19	Шпаење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2.721
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.799
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.758
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.515
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	13.133
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	14.787
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	2.988
26	Производство на производи од други неметални минерали	10.817
27	Производство на основни метали	10.540
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	7.410
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.629
30	Производство на канцелариски машини и компјутери	10.806
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	6.984
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	6.190
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.917
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.879
35	Производство на други сообраќајни средства	8.971
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4.907
37	Рециклажа	5.701
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	14.771
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.233

45	Градежништво	6.565
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	11.229
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10.250
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.280
55	Хотели и ресторани	7.591
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	7.452
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	19.134
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	12.539
64	Поштенски активности и телекомуникации	14.267
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	16.763
66	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	19.733
67	Помошни активности во финансиското посредување	23.356
70	Активности во врска со недвижен имот	11.274
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.029
72	Компјутерски и сродни активности	10.491
73	Истражување и развој	9.163
74	Други деловни активности	8.181
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	10.464
80	Образование	7.830
85	Здравство и социјална работа	8.392
90	Отстранување на отпадни води и губре, санитарни и слични активности	7.856
91	Дејност на организации врз база на зачленување	11.003
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.244
93	Други услужни дејности	8.690
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал	0
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби	0
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Месечно даночно ослободување 2.966.

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на добивка - пречистен текст (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/06), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2006 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јули 2006 година во однос на просечните цени на мало во 2005 година изнесува 3,4%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.



www.slvnesnik.com.mk
 contact@slvnesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
 Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006088